

Британскиот весник "Гардијан" смета дека Балканот се наоѓа пред најголемата криза откако неуспешно завршија преговорите меѓу Белград и Приштина, додека лондонски "Тајмс" тврди дека евентуалното прогласување независност на Косово ќе ги натера другите земји да се определат за негово признавање, што може да ги разбуди старите балкански духови кои го следеа распаѓањето на поранешна Југославија.

По победата на партијата на Владимир Путин на парламентарните избори во Русија, тој си ја обезбеди сопствената доминација во политиката во земјата, од што може да се извлече и оценката дека ќе порасне и неговото влијание врз светските настани, а особено околу проблемот со Косово и спроведувањето на ставот на Москва дека не може да се направи преседан во меѓународните односи со давањето независност на српската покраина.

Македонија мора да биде подготвена на сите предизвици кои ќе настанат по безбедноста на нашата држава и прелевањето на косовската криза на наша територија. По негативните искуства со косовските бегалци во 1999 година, затворањето на северната граница, само по себе, се наметнува како единствено решение.



Пишува: Драги ИВАНОВСКИ



ЌЕ ИМА ЛИ НОВ БЕГАЛСКИ ЕГЗОДУС?

БУДЕЊЕ НА БА

Балканот се наоѓа пред најсериозната криза по 1999 година, решавањето на косовското прашање во наредниве месеци може да предизвика сериозна дестабилизација, од што не е исклучено да биде загрозна и безбедноста на Македонија, односно мирот во регионот во голема мера е доведен во фаза на ризичност... На Балканот му претстои турбулентен период, а Македонија ќе биде еден од главните правци кон кои ќе се шири конфликтот од Косово, се очекуваат сериозни инциденти и ескалација на ситуацијата поради влијанието и поддршката на Русија... Ова се само дел од оценките на влијателните странски медиуми, на истакнати политичари и експерти во поглед на она што може да се случи во регионот, кој оправдано е наречен буре со барут.

Долготрајноста на кризата за која не можеше да се најде решение поради тврдите ставови на двете страни, што е филирувано со поддршка од светските центри на моќ, деновиве ја доживува својата кулминација со низа неизвесности кои произлегуваат од ставот на Белград дека не доаѓа предвид откажувањето од 15 отсто од сопствената територија и од ставот на Приштина дека независноста на Косово е свршен чин.

Пред парламентарните избори во Русија, на кои партијата на рускиот претседател Владимир Путин забележа убедлива победа, предупреди дека ниту еден регионален проблем не може да се реши со сила.

"Русија е заинтересирана за јакнење на колективните и на правните начела во меѓународните односи. Уверен сум дека денес ниту еден регионален проблем не може да се реши со помош на силата, со помош на мечот, без оглед на тоа дали се работи за Косово, Иран или Судан".

Путин нагласил дека меѓународната мисија може да успее само ако потпира не се бара во воената сила, туку во други современи фактори на влијание врз меѓународните процеси.

"Без оглед на заплетаноста на светската политика, изборот е многу прост. Или секој ќе работи за себе или ќе постапуваме колективно, заеднички. Само заедно можеме да ги пронајдеме вистинските одговори на заканите на модерната епоха", констатира Путин.

Оваа суштинска порака претежно се однесува на САД кои, според белградска "Политика", упатиле понуда до Москва во однос на тоа дека ќе ги признаат завршените парламентарни избори под услов Русија да се откаже од поддршката на Србија за косовскиот проблем!

Од друга страна, пак, косоварите се надеваат на брзо признавање на независноста од страна на САД и на ЕУ, иако и таму постои извесен скептицизам дека тоа ќе биде најправилната одлука на Брисел, бидејќи за 5 земји-членки на Унијата и тоа: Шпанија, Романија, Словачка, Грција и Кипар, тоа не е вистинското решение.

ШТО ПРЕДВИДУВААТ АНАЛИЗИТЕ?

Длабокото незадоволство поради одолговлекувањето на донесувањето на одлуката за статусот на Косово се заканува да го вовлече регионот во нов круг крвопролевања, пишува британскиот "Санедеј тајмс". Додека Косово се приближува до одлуката за прогласување независност, што веројатно ќе предизвика судир со Србија, во покраин-

ната од сенка излегуваат паравоените формации како АНА, која најави дека ќе ја штити северната граница од српска агресија. Се вооружува и српското малцинство на Косово, така што 16.000 војници на КФОР, кои деновиве добиле засилување, можат да се најдат во судир кој би можел да ја вовлече и Русија! Веќе на ТВ-Приштина се објавени снимки на терористичката АНА, а се обновуваат и активностите на терористите во Бујановац, Прешево и во Медвеѓе, кои се минимизираат и се објаснуваат како дејност на обични криминални групи, како што беше случајот и во Македонија во селото Бродец. Од Белград пристигнуваат уверувања дека не доаѓа предвид воена разврска, додека од друга страна неформално пристигнуваат информации за раздвиженост на српски трупи на границата кон Косово.

ниот, српскиот дел на Косово, а доведува и силни зајакнувања од Германија и од САД, кои биле дел од нивните "стратегиски резерви за брза интервенција...". Агенцијата АП јавува дека Белград се заканува со "целосна економска и сообраќајна блокада на Косово" во случај на прогласување независност на покраината, додека БиБиСи објаснува дека нема да има струја ниту за Косово ниту, пак, за воената база "Бондстил".

Накусо речено, затегнатоста секојдневно се зголемува, а со тоа и шпекулациите дека во случај на нови насилства против српското малцинство на Косово, Русија би интервенирала со свои сили, кои би се истоварила во српските енклави на север од покраината, а би биле транспортирани со авиони кои би ги прелетале териториите на Романија

галци од Косово, како и заради константните обиди на некои кругови од соседството да ја вовлечат во српско-албанскиот судир, Македонија мора со голема будност да го следи развојот на настаните и едноставно да преземе мерки за заштита на својата територија од дејствувањето на какви и да било парамилитаристички формации, кои се поврзани со едната или со другата страна во судирот. По разбивањето на "екстремно криминалната група" во село Бродец и пронајдениот арсенал оружје, кое може да биде искористено во воени цели, не треба да се залажуваме со оценките дека и кај нас постојат помали криминални групи кои не можат да калкулираат со влијанието кај месното население. Особено поради фактот дека Фазли Велиу најави

ЛКАНСКИТЕ ДУХОВИ!

Членот на српскиот преговарачки тим Марко Јакшиќ изјави дека Белград нема мирно да го набљудува грабањето на територијата и дека во случај на прогласување независност, ќе почне битка за реинтеграција на Косово во Србија. Извори блиски до полицијата во Косовска Митровица изјавиле дека тамошните власти почнале да им делат оружје на српските граѓани.

Аналитичарите оценуваат дека во таков случај Србија би ја затворила границата кон Косово и би ја прекинала испораката на електрична енергија, како и севкупните економски односи.

Според српски извори, КФОР врши рокади на своите војници низ север-

и на Бугарија! Без оглед на малата веродостојност на ваквите пласирани пропагандни пораки, западните аналитичари сметаат дека сепак постои голема можност за директно вовлекување на Русија во новиот српско-албански воен судир!

ДАЛИ СМЕ ПОДГОТВЕНИ ЗА ВАКВИ НАСТАНИ?

Поучени од негативните искуства од настаните во 1999 година, кога нашата држава беше преплавена со бе-

регрутација на 10.000 Албанци од Македонија, кои ќе го бранат независно Косово од Србите, како и толеранцијата на косовските терористички групи од страна на УНМИК и на КФОР, кои многу лесно би можеле да ни дојдат како несакани гости!

Ова особено се однесува и за активност на припадници на "Гардата на цар Лазар", наводно регрутирани на наша територија, кои би можеле лесно да нè вклучат во судир кој би имал несогледливи последици по нашата безбедност. Веќе е јасно дека од страна на ОБСЕ беа прегледани постојните болници во Скопје, во кои би биле прифаќани ранети и болни лица од Косово и дека тоа е уште еден индикатор за сериозноста на ситуацијата.

Јасно е дека поддршката на македонските албански политички партии за независноста на покраината е повеќе од очигледна но, исто така, треба да ни биде јасно дека настаните во Косово би морале да ги пречекаме како организирана држава, која знае и умее како да се одбрани од предизвиците на војната. Тоа особено и поради фактот дека не ја добивме потребната меѓународна поддршка за обележување на северната граница и покрај договорот за разграничување со тогашна Југославија, кој е депониран во ООН! Всушност, тоа ќе биде и голем тест за тоа дали сме подготвени да бидеме фактор на мирот и безбедноста во регионот, откако веќе станавме таков фактор во меѓународни размери, со испраќање на наши воени ефективни во мировни мисии во Авганистан, Ирак, Либан или во Босна.



КРИМИНАЛЦИ ИЛИ ТЕРОРИСТИ - МОРА ДА СЕ ЕЛИМИНИРААТ